

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 106

Год. LXI

Среда, 7 декември 2005

Цена на овој број е 270 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1444. Одлука за прераспределба на средствата меѓу буџетските корисници.....	2	1451. Изменување на лиценца под бр. 19-3246/1 од 9.09.2005 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Јане Сандански“ бб во Тетово.....	5
1445. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина шкрилец на „Маријан“ ДОО с. Лубница, Општина Конче, на локалитетот Коца Кран во близина на с. Оцалија, општина Штип.....	3	1452. Правилник за содржината и начинот на водењето на регистрите на меморијалните споменици и спомен-обележјата.....	5
1446. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „Блатец“ - Блатец.....	3	1453. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	9
1447. Одлука за висината и начинот на плаќање надоместок за вршење технички преглед на странски пловни објекти.....	4	1454. Правилник за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивното објавување.....	9
1448. Одлука за докапитализација на влогот на „Електростопанство на Македонија“, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост - Скопје.....	4	1455. Правилник за избор на оператор и предизбор на оператор.....	12
1449. Одлука за зголемување на акционерскиот влог на „Електростопанство на Македонија“, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост - Скопје.....	4	1456. Правилник за начинот и постапката за обезбедување на мининален пакет на изнајмени линии.....	14
1450. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	4	Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2005.....	16
		Огласен дел	1-64

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1444.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2005 година ("Службен весник на Република Македонија" број 96/2004), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 декември 2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА МЕГУ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

Член 1

Меѓу буџетските корисници кај сметката 637, категорија 40 се врши следнава прераспределба на средства:

Во Разделот 02001 Собрание на Република Македонија во потпрограмата 20 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "109.252.000" се заменува со износот "114.545.000", во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "41.540.000" се заменува со износот "46.210.000" и во ставката 403 Останати придонеси од плати износот "259.000" се заменува со износот "284.000".

Во Разделот 02003 Државна комисија за спречување на корупцијата во потпрограмата Г1 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "1.199.000" се заменува со износот "1.429.000" и во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "496.000" се заменува со износот "616.000".

Во Разделот 02005 Комисија за заштита на конкуренцијата во потпрограмата 20 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "865.000" се заменува со износот "1.535.000", во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "520.000" се заменува со износот "840.000" и во ставката 403 Останати придонеси од плати износот "3.000" се заменува со износот "13.000".

Во Разделот 04002 Служба за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија во потпрограмата 10 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "38.735.000" се заменува со износот "42.235.000".

Во Разделот 06001 Министерство за внатрешни работи во потпрограмата В1 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "386.000.000" се заменува со износот "415.815.028", во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "201.000.000" се заменува со износот "211.153.899", во потпрограмата 20 во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "1.498.762.000" се заменува со износот "1.513.580.751" и во ставката 403 Останати придонеси од плати износот "7.550.000" се заменува со износот "7.709.322".

Во Разделот 16001 Министерство за образование и наука во потпрограмата 10 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "48.964.000" се заменува со износот "54.110.000", во потпрограмата 20 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "3.210.564.891" се заменува со износот "3.238.986.891", во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "1.265.079.735" се заменува со износот "1.287.079.735", во потпрограмата 30 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "1.295.413.000" се заменува со износот "1.318.500.000", во потпрограмата 40 во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "282.051.000" се заменува со износот "286.000.000", во потпрограмата 80 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "78.116.109" се заменува со износот "85.300.000" и во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "32.064.265" се заменува со износот "35.000.000".

Во Разделот 31010 Јавно обвинителство на Република Македонија во потпрограмата 20 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "126.491.000" се заменува со износот "128.741.000", во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "50.515.000" се заменува со износот "52.965.000" и во ставката 403 Останати придонеси од плати износот "297.000" се заменува со износот "327.000".

Во Разделот 38003 Казнено-поправен дом Битола во потпрограмата 20 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "10.367.000" се заменува со износот "11.556.000", во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "4.442.000" се заменува со износот "4.925.000" и во ставката 403 Останати придонеси од плати износот "21.000" се заменува со износот "25.000".

Во Разделот 38009 Казнено-поправен дом Штип во потпрограмата 20 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "6.955.000" се заменува со износот "7.275.000", во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "2.951.000" се заменува со износот "3.166.000" и во ставката 403 Останати придонеси од плати износот "15.000" се заменува со износот "18.000".

Во Разделот 04001 Влада на Република Македонија во потпрограмата 10 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "49.766.000" се заменува со износот "48.766.000", во потпрограмата К5 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "36.795.000" се заменува со износот "13.138.000" и во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "15.038.408" се заменува со износот "7.038.408".

Во Разделот 05001 Министерство за одбрана во потпрограмата 20 во ставка 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "649.645.000" се заменува со износот "619.645.000" и во ставката 403 Останати придонеси од плати износот "3.768.000" се заменува со износот "3.568.678".

Во Разделот 09005 Управа за јавни приходи во потпрограмата 20 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "289.189.000" се заменува со износот "265.189.000" и во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "115.486.000" се заменува со износот "111.486.000".

Во Разделот 10001 Министерство за економија во потпрограмата 20 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "29.121.000" се заменува со износот "22.121.000" и во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "12.757.000" се заменува со износот "9.757.000".

Во Разделот 12101 Министерство за животна средина и просторно планирање во потпрограмата 40 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "1.313.000" се заменува со износот "313.000".

Во Разделот 13001 Министерство за транспорт и врски во потпрограмата 30 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "83.564.000" се заменува со износот "70.864.000" и во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "35.939.000" се заменува со износот "29.939.000".

Во Разделот 15001 Министерство за труд и социјална политика во потпрограмата 10 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "67.041.544" се заменува со износот "65.041.544" и во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "27.812.000" се заменува со износот "26.812.000".

Во Разделот 16002 Биро за развој на образованието во потпрограмата 10 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "37.469.000" се заменува со износот "35.469.000" и во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "16.053.000" се заменува со износот "15.053.000".

Во **Разделот 21001 Државен завод за геодетски работи** во потпрограмата 20 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "151.721.000" се заменува со износот "144.721.000" и во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "63.524.000" се заменува со износот "60.524.000".

Во **Разделот 22001 Државен завод за статистика** во потпрограмата 30 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "6.843.000" се заменува со износот "2.500.000" и во ставката 402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите износот "2.730.000" се заменува со износот "730.000".

Во **Разделот 29010 Судска власт** во потпрограмата 20 во ставката 401 Основни плати и надоместоци износот "688.138.000" се заменува со износот "661.666.696" и во ставката 403 Останати придонеси од плати износот "1.879.000" се заменува со износот "1.797.000".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 07-4503/1 Претседател на Собранието
6 декември 2005 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1445.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ШКРИЛЕЦ НА „МАРИЈАН“ ДОО С.ЉУБНИЦА, ОПШТИНА КОНЧЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КОЈА КРАН ВО БЛИЗИНА НА С.ОЦАЛИЈА, ОПШТИНА ШТИП

1. На „МАРИЈАН“ ДОО с.Љубница, општина Конче, се дава концесија за експлоатација на минералната сировина - шкрилец, на локалитетот Која Кран во близина на с.Оцалија, општина Штип, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T-1	4.622.500,00	7.610.550,00
T-2	4.622.500,00	7.611.350,00
T-3	4.621.500,00	7.611.500,00
T-4	4.621.500,00	7.611.550,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,94 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериумите и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. За површината од точка 1 од оваа одлука ЈП „Македонски шуми“ треба благовремено да изврши сеча на шумата, а истовремено „МАРИЈАН“ ДОО с.Љубница, општина Конче, треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП „Македонски шуми“.

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4283/1
1 декември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1446.

Врз основа на член 70 став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2005 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „БЛАТЕЦ“ - БЛАТЕЦ**

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница „Блатец“ од с. Блатец се пренесува на користење и управување инфраструктурата за наводнување од две мали земјено насипни - брани, придружни објекти и каналска мрежа за наводнување, како независен хидромелиоративен систем на територијата на оваа водна заедница како површина на земјоделско земјиште од 400 ха и која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта, и тоа:

- мала земјено - насипна брана „Блатец - 1“ со висина од 23,50 метри, должина на круната 92,00 м, ширина на круната 4 м, нагиб на косината 1:2,8 и запремина на акумулацијата од 131.000 м³ вода со преливен орган со брз ток, слапиште и темелен испуст;

- мала земјено - насипна брана „Блатец 2“, со висина од 20,50 метри, должина на круната 71,60 м, ширина на круната 4 м, нагиб на косината 1:2,8 и запремина на акумулацијата од 94.000 м³ вода, со преливен орган со брз ток, слапиште и темелен испуст;

- еден преграден праг со уреден водозафат на река Блатешница;

- четири преградни објекти (прегради) на река Осојница: преграда бр. - 1, „Јусинско поле“, преграда бр. - 2, „Оцинско поле“, преграда бр. - 3, „Смрикинско поле“, преграда бр. - 4 „Самоковско поле“ и еден преграден објект (преграда) на „Куријски јаз“;

- 19 (деветнаесет) уредени водозафати (бентови) на водотечите за времена употреба;

- бетонски водозафат на река Блатешница со земјен канал со должина од 1200 м кој носи вода до браните;

- една точка (водозафат) реката Блатешница за снабдување со вода на бетонски цевковод (тип Ц), со должина од 4000 метри, со пречник (дијаметар) од Ф-400, три прекидни комори со затворачи и со 22 уредени точки за испорака за вода и

- земјена каналска мрежа со должина од 22000 метри, со ширина на дното на каналите од 1 м. и длабочина од 0,70 м.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, ќе го изврши комисија, што со решение ќе ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4310/1
1 декември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1447.

Врз основа на член 94 од Законот за внатрешна пловидба ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/00 и 74/05), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1 декември 2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НАДО-
МЕСТОК ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
НА СТРАНСКИ ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Со оваа одлука се определува висината и начинот на плаќање надоместок за вршење технички преглед на странски пловни објекти наменети за разонода и спорт на езерата на Република Македонија.

Средствата остварени од технички преглед на странски пловни објекти се уплатуваат на сметката на Министерството за транспорт и врски – сопствени приходи, а се користат за изградба, реконструкција, одржување и заштита на објектите и пловните патишта на внатрешните води согласно членот 96 од Законот.

Член 2

Висината на надоместокот од член 1 на оваа одлука се наплаќа при издавање одобрение за пристанување на странски пловен објект, утврден според должината на пловниот објект во следните износи:

1. за чамец:

- до 2,50 метри должина, со механички двигател со јачина до кв.	1000,00 ден.
- од 2,50 до 4,00 метри должина	1.500,00 ден.
- од 4,00 до 5,00 метри должина	2.000,00 ден.
- од 5,00 до 6,00 метри должина	3.000,00 ден.
- од 6,00 до 7,00 метри должина	4.000,00 ден.
- од 7,00 до 8,00 метри должина	5.000,00 ден.
- од 8,00 до 9,00 метри должина	6.000,00 ден.
- од 9,00 до 10,00 метри должина	7.000,00 ден.
- од 10,00 до 11,00 метри должина	8.000,00 ден.
- од 11,00 до 12,00 метри должина	9.000,00 ден.
- над 12,00 метри должина	10.000,00 ден.

2. за јахта:

- од 12,00 до 15,00 метри должина	10.500,00 ден.
- од 15,00 до 20,00 метри должина	12.000,00 ден.
- над 20,00 метри должина	15.000,00 ден.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 19-4280/1 Претседател на Владата
1 декември 2005 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1448.

Врз основа на член 383, став 1, alineја 6 и член 439, став 1 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 01.12.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОКАПИТАЛИЗАЦИЈА НА ВЛОГОТ НА "ЕЛЕКТРО-
СТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА", АКЦИОНЕР-
СКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВА-
ЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

1. Се одобрува докапитализација на финансиската помош од Швајцарската конфедерација на Владата на Република Македонија изразена во вредност на имот (средства) во влогот на "Електростопанство на Македонија",

Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост - Скопје во износ од 8.601.477 CHF во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на стапување во сила на оваа одлука.

2. Пререгистрација на влогот на Друштвото и него-во запишување во Централниот депозитар за хартии од вредност ќе изврши "Електростопанство на Македонија", Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-4521/3
1 декември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1449.

Врз основа на член 383, став 1, alineја 6 и член 439, став 1 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИОТ ВЛОГ
НА "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИ-
ЈА", АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

1. Се одобрува зголемување на акционерскиот капитал на "Електростопанство на Македонија", Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, Скопје, во износ од 8.553.350.469,00 денари.

2. Пререгистрација на влогот на Друштвото и него-во запишување во Централниот депозитар за хартии од вредност ќе изврши "Електростопанство на Македонија", Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија.

3. Оваа одлука влегува со сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-4521/2
1 декември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1450.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2005 година, издаде

ЛИ Ц Е Н Ц А
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДОО-ЕЛ - Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. "Маршал Тито" бр. 1 во Струмица.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 18 автомати за игри на среќа и еден електронски рулет.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се врши во Буџетот на Република Македонија на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-4356/1
1 декември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1451.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2005 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ПОД БР. 19-3246/1 ОД 9.09.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ "МАСТЕРБЕТ" ДООЕЛ СКОПЈЕ ЗА ПО- СТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. "ЈАНЕ САНДАНСКИ" ББ ВО ТЕТОВО

1. Во Лиценцата под бр. 19-3246/1 од 9.09.2005 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги "МАСТЕРБЕТ" ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот "15" се заменува со бројот "17".

2. Ова изменување на лиценцата се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-4281/1
1 декември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

1452.

Врз основа на членот 20, став 4 од Законот за меморијалните споменици и спомен-обележјата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 66/04), министерот за култура, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ НА МЕМОРИЈАЛНИТЕ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на водењето на регистрите на меморијалните споменици и спомен-обележјата, што ги водат Министерството за култура, како орган на државната управа

надлежен за работите од областа на културата и општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, за своето подрачје.

Член 2

Регистарот на меморијалните споменици, што го води Министерството за култура, се состои од картонски влошки коишто се печатат според образецот бр.1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Централниот регистар на спомен-обележјата што го води Министерството за култура, се состои од картонски влошки коишто се печатат според образецот бр.2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Регистарот на спомен-обележјето, што го води општината, градот Скопје и општините во градот Скопје, за своето подрачје, се состои од картонски влошки коишто се печатат според образецот бр.3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Картонската влошка од членовите 2, 3 и 4 е цврста и еластична, со димензии 21x29 cm.

Картонската влошка ги содржи следните податоци: назив на регистарот, орган на државната управа надлежен за работите на културата, односно општина, градот Скопје и општината во градот Скопје; назив на меморијалниот споменик, односно спомен-обележјето; датум на заведување; реден број; поединечен објект или група објекти; број на пријава; место, општина и локација (катастарска парцела, адреса и др.); автор; димензии; материјал и техника; датум на предавање на користење; инвеститор; износ на средства; акт за прогласување на културно наследство (број на решение); конзервација и реставрација (број на досие); патронат; измени на меморијалниот споменик, односно спомен-обележјето; преместување на меморијалниот споменик, односно спомен-обележјето; забелешка, обработил (име и презиме); овластено лице (име и презиме); место за печат.

Податоците во картонската влошка се впишуваат со машина за пишување или со електронски печатач.

Член 6

По впишувањето на податоците, картонските влошки се заверуваат со потпис на овластени лица и печат на органот што го води регистарот.

Исправките во картонските влошки се вршат со црвено мастило, заверени со потпис на овластено лице и печат на органот што го води регистарот.

Член 7

Картонските влошки се вметнуваат во просирни пластични обвивки.

Во пластичните обвивки се вметнува и фотографија на меморијалниот споменик, односно спомен-обележјето, со димензии 13x18 cm.

Член 8

Картонските влошки за меморијалните споменици се пополнуваат во еден примерок.

Картонските влошки за спомен-обележјата се пополнуваат во два примероци, од кои еден се доставува до Министерството за култура, за Централниот регистар.

Член 9

Регистрите од членовите 2, 3 и 4 на овој правилник се водат и електронски.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 30-5862/7
2 ноември 2005 година
Скопје

Министер за култура,
Благој Стефановски, с.р.

Образец бр. 1

РЕГИСТАР НА МЕМОРИЈАЛНИ СПОМЕНИЦИ МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА		
<p>Назив на меморијалниот споменик</p> <p>поединечен објект <input type="checkbox"/></p> <p>група објекти <input type="checkbox"/></p> <p>Општина _____</p> <p>Место _____</p> <p>Локација (катастарска парцела, адреса и др.) _____</p> <p>Материјал и техника _____</p> <p>Инвеститор _____</p>	<p>Датум на заведување</p> <p>Автор _____</p> <p>Димензии _____</p> <p>Датум на предавање и користење _____</p> <p>Износ на средства _____</p>	<p>Реден број</p> <p>Пријава бр. _____</p>
<p>Конзервација и реставрација (број на досие)</p>	<p>Споменик: (број на решение)</p>	
<p>Патронат</p> <p>Измени на меморијалниот споменик,</p> <p>Преместување на меморијалниот споменик,</p>		
<p>Обработит</p> <p>_____</p> <p>(име и презиме)</p> <p>_____</p> <p>(потпис)</p>	<p>Овластено лице</p> <p>_____</p> <p>(име и презиме)</p> <p>_____</p> <p>(потпис)</p>	

Образец бр. 2

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА		
<p>Назив на спомен-обележјето</p> <p>поединечен објект <input type="checkbox"/></p> <p>група објекти <input type="checkbox"/></p> <p>Општина, Градот Скопје, општина во Градот Скопје _____</p> <p>Место _____</p> <p>Потесна локација _____</p> <p>Материјал и техника</p> <p>Инвеститор</p>	<p>Датум на заведување</p> <p>Автор</p> <p>Димензии</p> <p>Датум на предавање и користење</p> <p>Износ на средства</p>	<p>Реден број</p> <p>Пријава бр.</p>
<p>Конзервација и реставрација (број на досие)</p>	<p>Споменик: (број на решение)</p>	
<p>Патронат</p> <p>Измени на спомен-обележјето</p> <p>Преместување на спомен-обележјето</p>		
<p>Обработит</p> <p>_____</p> <p>(име и презиме)</p> <p>_____</p> <p>(потпис)</p>	<p>Овластено лице</p> <p>_____</p> <p>(име и презиме)</p> <p>_____</p> <p>(потпис)</p>	

Образец бр. 3

РЕГИСТАР НА СПОМЕН - ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНА, ГРАДОТ СКОПЈЕ, ОПШТИНА ВО ГРАДОТ СКОПЈЕ		
<p>Назив на спомен-обележјето</p> <p>подинечен објект <input type="checkbox"/></p> <p>група објекти <input type="checkbox"/></p> <p>Општина, Градот Скопје, општина во Градот Скопје _____</p> <p>Место _____</p> <p>Потесна локација _____</p> <p>Материјал и техника</p> <p>Инвеститор</p>	<p>Датум на заведување</p> <p>Автор</p> <p>Димензии</p> <p>Датум на предавање и користење</p> <p>Износ на средства</p>	<p>Реден број</p> <p>Пријава бр.</p>
<p>Конзервација и реставрација (број на досие)</p>	<p>Споменик (број на решение)</p>	
<p>Патронат</p> <p>Измени на односно спомен-обележјето</p> <p>Преместување на спомен-обележјето</p>		
<p>Обработил _____</p> <p>(име и презиме)</p> <p>_____</p> <p>(потпис)</p>		

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 1453.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91 и 84/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Обршани - Општина Кривогаштани.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Обршани, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-7912/1
5 декември 2005 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

1454.

Врз основа на член 14 точка а) и член 45, а во врска со член 44 и член 48 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр. 13/2005), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенцијата), на состанокот одржан на 19.10.2005 година, донесе

ПРАВНИК ЗА НИВОТО НА ДЕТАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ ШТО КЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ ВО РЕФЕРЕНТНАТА ПОНУДА ЗА РАЗВРЗАН ПРИСТАП НА ЛОКАЛНА ЈАМКА И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЈАВУВАЊЕ

Член 1
Предмет

Со овој правилник се пропишува нивото на деталност на информациите содржани во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивното објавување, условите за обезбедување разврзан пристап на локална јамка, како и обврската за доставување на референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка на операторот со значителна пазарна моќ, меѓу другото и на пазарот за јавни фиксни говорни телефонски мрежи и услуги на одобрување до Агенцијата.

Член 2
Дефиниции и појаснувања

Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот за електронските комуникации, се употребуваат и дефиниции и појаснувања со следното значење:

(а) **локална јамка (local loop)** е физичко комуникациско коло, од упредена бакарна парица односно пар бакарни жици, меѓу просториите на претплатникот и главниот разделник или соодветно средство на јавна фиксна телефонска мрежа;

(б) **разврзан пристап на локална јамка (unbundled access to the local loop)** е целосно разврзан пристап на локална јамка или поделен пристап на локална јамка, при што не се менува сопственоста на локалната јамка;

(в) **целосно разврзан пристап на локална јамка (full unbundled access to the local loop)** е пристап на барателот на локална јамка на обврзаниот оператор заради користење на целиот радиофреквенциски спектар на упредената бакарна парица;

(г) **поделен пристап на локална јамка (shared access to the local loop)** е пристап на барателот на локална јамка на обврзаниот оператор со можност на користење на неговорниот опсег од радиофреквенцискиот спектар на упредената бакарна парица, при што обврзаниот оператор продолжува да ја користи локалната јамка во говорниот опсег за обезбедување на јавни говорни телефонски услуги;

(д) **колокација** е обезбедување на физички простор и технички средства од страна на обврзаниот оператор за поставување и поврзување на опремата на барателот за пристап на локалната јамка.

Колокацијата може да биде Физичка колокација и Оддалечена колокација:

- Физичка колокација е колокација при која опремата на барателот се сместува во просторијата на главниот разделник на обврзаниот оператор, а кога за тоа нема простор, обврзаниот оператор определува простор за поставување на опремата на барателот во друга просторија во истиот објект во кој се наоѓа и просторијата на главниот разделник;

- Оддалечена колокација е колокација при која обврзаниот оператор дава разврзан пристап на локална јамка надвор од објектот каде што се наоѓа главниот разделник, при што опремата на соодветен начин е поврзана со главниот разделник на обврзаниот оператор;

(ѓ) **главен разделник (MDF - Main Distribution Frame)** е место каде локалната јамка е поврзана со претплатничкиот степен на соодветната локална телефонска централа на обврзаниот оператор;

(е) **ЛРИЦ (Long Run Incremental Costs)** е методологија за пресметка на долгорочни трошоци;

(ж) **обврзан оператор (notified operator)** е оператор со значителна пазарна моќ, меѓу другото и на пазарот за јавни фиксни говорни телефонски мрежи и услуги;

(з) **барател (beneficiars)** е оператор на јавна комуникациска мрежа и/или давател на јавни комуникациски услуги кој бара разврзан пристап на локална јамка;

(с) **интегритет на јавна комуникациска мрежа** е збир на технички барања за постапка, работа и измена во јавната комуникациска мрежа со цел да се обезбеди непречено користење на меѓусебно поврзаните јавни комуникациски мрежи.

Член 3

Обврска за обезбедување разврзан пристап

Обврзаниот оператор е должен да ги задоволи барањата за разврзан пристап на локална јамка од својата мрежа каде што е тоа технички можно.

Член 4

Содржина на референтната понуда

Референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка (во натамошниот текст: референтна понуда), на обврзаниот оператор, меѓу другото треба да содржи:

- општи услови за разврзан пристап на локална јамка и колокација;

- податоци и услови за колокација;

- пристап до информации во врска со разврзаниот пристап на локална јамка и колокација;

- карактеристики на елементите на јавната фиксна телефонска мрежа на кои обврзаниот оператор нуди целосно разврзан пристап на локална јамка односно поделен пристап на локална јамка, како и техничките карактеристики на бакарните упредени парици во локалната јамка за користење на соодветен опсег од радиофреквенцискиот спектар;

- податоци со адреси на главните разделници за пристап на локалните јамки;

- постапка за барање и обезбедување на разврзан пристап на локална јамка и ограничена употреба во однос на расположивиот радиофреквенциски спектар и непопречување во работата на другите системи;

- цени за разврзан пристап на локална јамка и колокација.

Член 5 Општи услови

Општите услови, меѓу другото, треба да содржат:

- рок за обврзаниот оператор за доставување на одговор од на барање за разврзан пристап на локална јамка;
- ниво на услугите што се обезбедуваат, параметри за квалитет на услугите, рок за одстранување на пречки и воспоставување на соодветно ниво на услугите;
- стандардни услови за склучување на договори, вклучувајќи и начин и постапка за обештетување за непочитување на договорените рокови определени со општите услови;
- цени и можности, вклучувајќи и надоместоци по одделни елементи на услугата.

Член 6 Податоци и услови за колокација

Податоците и условите за колокација опфаќаат:

- податоци за физичкиот простор во кој обврзаниот оператор обезбедува колокација;
- вид на колокација;
- исполнување на важечки стандарди на опремата на барателот која треба да е сместена во просторијата за колокација и компатибилност со опремата на обврзаниот оператор со која се поврзува;
- мерки што обврзаниот оператор ги бара за да обезбеди сигурност и безбедност на локацијата;
- услови за пристап на службени лица на барателот;
- безбедносни услови на физичкиот простор каде што е сместена опремата;
- правила за заедничко користење на просторот, кога просторот за колокација е ограничен;
- услови за влез во просторијата за колокација, кога е можна физичка колокација.

Член 7 Пристап до информации

Во референтната понуда треба да бидат наведени услови за пристап до информациите на обврзаниот оператор за резервација, обезбедување, нарачка, одржување и сервисирање, како и висина на цените за разврзан пристап на локална јамка и колокација.

Член 8 Цени за разврзан пристап на локална јамка

(1) Цените за разврзан пристап на локална јамка утврдени со референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка на обврзаниот оператор ќе бидат определени според трошоците и карактеристиките и можностите што ќе бидат вклучени во сметководствените системи за трошоци, засновани на целосно распределените идни предвидливи трошоци на мрежата, а идните предвидливи трошоци можат да се засноваат на тековните трошоци.

(2) Агенцијата ги контролира цените од референтната понуда за разврзан пристап за локална јамка врз основа на методологија со која најприближно се одредува економски ефикасното формирање на цените за разврзан пристап на локална јамка, земајќи ги во предвид цените од споредливите конкурентни пазари и споредливи оператори.

(3) Во период од 2 (две) години од влегување во сила на овој правилник, цените за разврзан пристап на локална јамка што ги нуди обврзаниот оператор што се утврдени со референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка, ќе се засноваат на ЛРИЦ методологијата, со можност долгорочната предвидлива вредност на мрежните елементи неопходни за разврзан пристап на локална јамка да се пресметува користејќи ги како основа тековните трошоци на обврзаниот оператор.

Член 9 Деталност на референтната понуда

(1) Референтната понуда се смета за доволно детална кога барателот нема потреба да плаќа за елементи на мрежата или можности, кои што не му се нужно потребни за вршење на неговите услуги.

(2) Референтната понуда мора да ги содржи елементите на понудата и со нив поврзаните услови и цени.

Член 10 Недискриминација

Обврзаниот оператор е должен на барателите на разврзан пристап на локална јамка да им обезбеди еднакви можности како за своите сопствени услуги или услугите на своите деловни единици или партнери и тоа под еднакви услови и во еднакви рокови.

Член 11 Барање за разврзан пристап на локална јамка

(1) Барањето за разврзан пристап на локална јамка, меѓу другото, треба да содржи:

(а) барање за целосен или поделен разврзан пристап на локалната јамка;

(б) адреса на главниот разделник и податоци за локалната јамка за која барателот поднесува барање за пристап на локална јамка во согласност со референтната понуда;

(в) барање за колокација;

(г) информација доставена од барателот за искажани намери на претплатници на обврзаниот оператор за користење на услугите за разврзан пристап на локална јамка.

(2) При реализирање на барањето за пристап на локална јамка потребно е да постои претплатнички договор помеѓу претплатникот и обврзаниот оператор.

Член 12 Обврска на обврзаниот оператор

(1) При поделен разврзан пристап на локалната јамка, останува во сила претплатничкиот договор на претплатникот со обврзаниот оператор.

(2) Обврзаниот оператор е должен да доставува податоци за единствениот телефонски именик.

Член 13 Причини за одбивање на барање за разврзан пристап на локална јамка

(1) Обврзаниот оператор може да одбие барање за обезбедување на разврзан пристап на локална јамка и колокација доколку:

(а) пристапот до локалната јамка не може да биде имплементиран поради нарушување на интегритетот и безбедното функционирање на мрежата на обврзаниот оператор;

(б) техничките карактеристики на локалната јамка не се во согласност со референтната понуда;

(в) претплатникот на локалната јамка на која што се бара пристап не ги исполнува договорните обврски и го има прекршено претплатничкиот договор со обврзаниот оператор;

(г) доколку при првичното барање, условите за колокација понудени во референтната понуда не можат да се реализираат поради исполнување на други барања за колокација од други баратели кои се претходно доставени до обврзаниот оператор.

(2) Обврзаниот оператор може да го прекине обезбедувањето на разврзан пристап на локална јамка и колокација доколку:

(а) предложениот пристап на локална јамка прави пречки на истата или друга локална јамка, со што се намалува квалитетот на другите услуги;

(б) има поголеми оштетувања во мрежата на обврзаниот оператор или при виша сила.

Член 14

Постапка за одобрување на референтна понуда за разврзан пристап на локална јамка

(1) Обврзаниот оператор е должен да достави до Агенцијата предлог на референтна понуда.

(2) Агенцијата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на предложената референтна понуда ја разгледува и одобрува референтната понуда или го известува обврзаниот оператор дека истата не е во согласност со одредбите на Законот и овој правилник.

(3) Доколку предложената референтна понуда не е во согласност со одредбите од Законот и овој правилник, Агенцијата со известување во писмена форма може да побара обврзаниот оператор да изврши измени на предложената референтна понуда, со отстранување на неусогласеностите и во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на известувањето, да достави изменет предлог на референтна понуда.

(4) Доколку изменетиот предлог на референтна понуда доставен до Агенцијата, не е во согласност со известувањето од Агенцијата од став (3) на овој член, ќе се одобри референтна понуда на обврзаниот оператор со направените измени што биле побарани од Агенцијата.

Член 15

Објавување на референтната понуда и доставување на податоци

(1) Обврзаниот оператор ја објавува одобрената референтна понуда за разврзан пристап на својата веб-страница во рок од 5 (пет) дена од денот на одобрувањето од страна на Агенцијата.

(2) Обврзаниот оператор е должен за секоја промена на референтната понуда да ја известува Агенцијата и изменетата референтна понуда да ја достави до Агенцијата на одобрување.

(3) Веќе склучените договори за разврзан пристап на локална јамка ќе се усогласат со измените и дополнувањата на референтната понуда во рок од 30 (триесет) дена од денот на одобрувањето од страна на Агенцијата.

Член 16

Квалитет на разврзан пристап на локална јамка

(1) Операторот треба, податоците од Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник, а кои се однесуваат на квалитетот на целосно разврзан пристап на локална јамка и поделен пристап на локална јамка, да ги достави до Агенцијата и да ги објави на својата веб-страница најдоцна до 31 март за претходната година.

(2) Обврзаниот оператор треба податоците од став (1) на овој член да ги достави до Агенцијата на нејзино барање во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на барањето.

(3) Агенцијата ја проверува точноста и вистинитоста на доставените податоци и за таа цел може да бара обврзаниот оператор да ја достави извештај од направени мерења и друга документација.

(4) Агенцијата може да му наложи на обврзаниот оператор мерки за подобрување на одделен параметар.

Член 17

Обврска на барателот за следење на комуникациите

Барателот треба на свој трошок да обезбеди соодветна опрема и интерфејс за законско следење на комуникациите.

Член 18

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде објавен и на веб-страницата на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 13/46
19 октомври 2005 година
Скопје

Агенција за електронски комуникации
Претседател на Комисијата,
Софче Јовановска, с.р.

ПРИЛОГ 1

КВАЛИТЕТ НА РАЗВРЗАН ПРИСТАП НА ЛОКАЛНА ЈАМКА**А. Рок за изведба на приклучок (период 1 јануари - 31 декември¹)**

Услуга	Рок за изведба на приклучок (во денови) ²	Број на ново изведени услуги ³	Вкупен број на услуги ⁴
Целосно разврзан пристап на локална јамка			
Поделен пристап на локална јамка			
Физичка колокација			
Оддалечена колокација			

Б. Рок за отстранување на пречки (период 1 јануари - 31 декември¹)

Услуга	Рок за отстранување на пречки (во часови) ⁵	Број на пречки
Целосно разврзан пристап на локална јамка		
Поделен пристап на локална јамка		

В. Рок за одговор (период 1 јануари - 31 декември¹)

Услуга	Рок за одговор (во часови) ⁶	Број на пречки
Целосно разврзан пристап на локална јамка		
Поделен пристап на локална јамка		

Г. Нерасположивост на услугата (период 1 јануари - 31 декември¹)

Услуга	Просечна нерасположивост (%) ⁷	Коментар
Целосно разврзан пристап на локална јамка		
Поделен пристап на локална јамка		

Појаснувања:

1. Периодот се однесува на календарска година.
2. Рок за изведба на приклучување е времето во кое успешно се остварени 95% од услугите, мерен во календарски денови започнувајќи од денот на поднесување на барањето за приклучување.
3. Број на ново изведени услуги е број на ново изведени услуги (целосно разврзани пристапи на локална јамка, поделени пристапи на локална јамка и колокации).
4. Вкупен број на услуги е вкупен број на услуги (целосно разврзани пристапи на локална јамка, поделени пристапи на локална јамка и колокации).
5. Рок за отстранување на пречки е времето во кое успешно се отстранети 80% од пречките, мерено во часови од времето на пријавување на пречката до времето на отстранување на пречката.
6. Рок за одговор е времето во кое обврзаниот оператор одговорил на 95% од пријавите, мерено во часови од времето на пријавување на пречката до времето на започнување со отстранување на пречката.
7. Просечната нерасположивост на услугата се определува како:
вкупно времетраење на нерасположивост (во часови) за услугата _____ x 100%
разгледуван период (во часови) x број на услуги од ист тип
Времетраењето на нерасположивост започнува со пријавата на пречка и завршува со отстранување на пречката, како и доколку е потребно и известување до корисникот за отстранување на пречката.

1455.

Врз основа на член 14 точка а) и член 52, од Законот за електронските комуникации ("Службен весник на Република Македонија", бр. 13/2005), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенцијата), на состанокот одржан на 19.10.2005 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР И ПРЕДИЗБОР НА ОПЕРАТОР

Член 1 Предмет

Со овој правилник се уредува обврската на операторот со значителна пазарна моќ на соодветниот пазар за пристап и користење на јавна телефонска мрежа на фиксна локација да им овозможи на своите претплатници пристап до услугите на операторите со кои има склучено договор за интерконекција за вршење на јавни телефонски услуги преку избор на оператор и/или предизбор на оператор, како и имплементација на услугата за избор на оператор и/или предизбор на оператор.

Член 2 Дефиниции и појаснувања

Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот за електронските комуникации, се употребуваат дефиниции и појаснувања со следното значење:

- (а) **Обврзан оператор (Notified operator)** е оператор со значителна пазарна моќ на соодветниот пазар за пристап и користење на јавна телефонска мрежа на фиксна локација кој е должен да обезбеди пристап на своите претплатници до услугите на друг оператор на јавни телефонски услуги со кој има склучено договор за интерконекција, преку избор на оператор и/или предизбор на оператор;
- (б) **Избран оператор (Selected operator)** е оператор на јавна комуникациска мрежа кој има склучено договор за интерконекција со обврзаниот оператор и кој обезбедува јавни телефонски услуги, а кого претплатникот на обврзаниот оператор го бира врз основа на поединечен повик со користење на код за избор на оператор;
- (в) **Предизбран оператор (Preselected operator)** е оператор на јавна комуникациска мрежа кој има склучено договор за интерконекција со обврзаниот оператор и кој обезбедува јавни телефонски услуги, а за кого претплатникот на обврзаниот оператор се определил за давател на определена јавна телефонска услуга врз основа на однапред склучен претплатнички договор;
- (г) **Избор на оператор со поединечен повик (Carrier selection on a call-by-call basis - CS)** е постапка со која претплатник на обврзаниот оператор може со поединечен повик да избере и друг оператор кој обезбедува јавни телефонски услуги, со бирање на код за избор на оператор, пред телефонскиот број на претплатникот;
- (д) **Предизбор на оператор (Carrier Pre-Selection - CPS)** е претходно програмирана постапка со која на претплатникот на обврзаниот оператор му се овозможува поврзување со предизбраниот оператор, со кого претходно склучува договор за добивање на определена јавна телефонска услуга, притоа не ускратувајќи ја можноста на претплатникот за избор на оператор со поединечен повик;
- (е) **Код за избор на оператор (Carrier Selection Code)** е број од четири цифри во форма "10а6", при што "а6" е код на избраниот оператор кој Агенцијата му го доделува на операторот, согласно Планот за нумерација на јавни комуникациски мрежи и услуги во Република Македонија;
- (ж) **Национален повик (National call)** е повик инициран од претплатник од едно нумерациско географско подрачје од мрежата на оператор на јавна фиксна телефонска мрежа до претплатник во друго нумерациско географско подрачје со бирање на национален префикс и преноснички код пред бројот на повиканиот претплатник;
- (з) **Меѓународен повик (International call)** е повик инициран од претплатник поврзан на мрежата на оператор на јавна фиксна телефонска мрежа до претплатник во друга држава со бирање на меѓународен префикс и кодот на државата пред националниот број на повиканиот претплатник кој е поврзан на јавна фиксна или мобилна комуникациска мрежа.

Член 3 Општи услови за избор на оператор и/или предизбор на оператор

- (1) Обврзаниот оператор обезбедува избор на оператор и/или предизбор на оператор за оние оператори кои:
 - (а) се регистрирани во службената евиденција на Агенцијата за обезбедување на јавни телефонски услуги;
 - (б) имаат склучено договор за интерконекција со обврзаниот оператор, и
 - (в) имаат добиено решение од Агенцијата за доделување на код на оператор.
- (2) Во случај на избор на избран оператор, обврзаниот оператор го насочува повикот на својот претплатник кон оној избран оператор, кој покрај обврските утврдени во став (1) на овој член, обезбедува остварување на сите национални повици и/или сите повици насочени кон јавни мобилни комуникациски мрежи и/или повици кон сите насоки на меѓународен сообраќај согласно договорот за интерконекција склучен помеѓу обврзаниот оператор и избраниот оператор.
- (3) Во случај на избор на предизбран оператор, обврзаниот оператор обезбедува избор на предизбран оператор, кој покрај обврските утврдени во став (1) на овој член, обезбедува остварување на сите национални повици и сите повици насочени кон јавни мобилни комуникациски мрежи или повици кон сите насоки на меѓународен сообраќај или обезбедува остварување на сите национални повици и сите повици насочени кон јавни мобилни комуникациски мрежи и повици кон сите насоки на меѓународен сообраќај согласно договорот за интерконекција склучен помеѓу обврзаниот оператор и избраниот оператор.
- (4) Во случај на избор на предизбран оператор, претплатниците на обврзаниот оператор можат да склучат договор со еден предизбран оператор за национални повици и повици кон јавни мобилни комуникациски мрежи и со друг предизбран оператор за меѓународни повици или можат да склучат договор со ист предизбран оператор за национални повици, повици кон јавни мобилни комуникациски мрежи и меѓународни повици.
- (5) Обврската за избор на оператор и/или предизбор на оператор нема да се применува за оние претплатници кои имаат претплатнички договори со посебни тарифни пакети кои се однесуваат на користењето на минимален пакет на универзална услуга, претходно одобрени од Агенцијата.

Член 4 Предизбор на оператор

- (1) Предизбор на оператор се врши со склучување на договор помеѓу претплатникот на обврзаниот оператор и предизбраниот оператор при што овој договор не предизвикува правни дејствија врз важечкиот претплатнички договор склучен со обврзаниот оператор.

(2) Предизбраниот оператор доставува писмено барање до обврзаниот оператор, со изјава од претплатникот на обврзаниот оператор, после склучен договор од став 1 на овој член. Изјавата на претплатникот може да биде доставена до предизбраниот оператор директно.

(3) Обврзаниот оператор ги врши потребните подготовки за овозможување на предизбор на оператор во рок од 10 (десет) работни дена од денот на приемот на писменото барање од предизбраниот оператор и за спремноста за започнување на обезбедување на бараната услуга ги известува предизбраниот оператор и претплатникот во тој рок.

(4) Обврзаниот оператор ќе одбие барање за обезбедување на предизбор на оператор доколку:

- (а) не постои претплатнички договор со обврзаниот оператор;
- (б) во барањето се наведени неточни податоци за претплатникот;
- (в) се работи за претплатнички договори со посебни тарифни пакети кои се однесуваат на користење на минимален пакет на универзална услуга.

Член 5

Согласност за избор на оператор врз основа на поединечен повик

При избор на оператор врз основ на поединечен повик, постапката на претплатникот со бирање на код на оператор се смета за покажана согласност за извршен избор на оператор.

Член 6

Претплатнички договор за избор на оператор со постапка на предизбор на оператор

(1) Договорот меѓу претплатникот и предизбраниот оператор, покрај елементите утврдени со член 96 од Законот за електронските комуникации, треба да содржи и:

- (а) листа на оператори со кои предизбраниот оператор има склучено договор за интерконекција;
- (б) обврска на претплатникот за известување на новоизбраниот предизбран оператор за постоене на претплатнички договор со предизбран оператор, доколку претплатникот врши избор на друг предизбран оператор;
- (в) обврска на новоизбраниот предизбран оператор за известување на претходно предизбраниот оператор за преминувањето на претплатникот кај друг избран предизбран оператор.

(2) Со склучување на претплатничкиот договор со предизбраниот оператор се смета дека:

- (а) претплатникот ги прифаќа условите од договорот со предизбраниот оператор;
- (б) претплатничкиот договор склучен со обврзаниот оператор или со друг предизбран оператор во однос на избраната услуга престанува да важи.

(3) Доколку претплатникот има претплатнички договор за одредена услуга со предизбран оператор, а не со обврзаниот оператор за односната услуга, за преминувањето кај друг избран предизбран оператор, претплатникот го известува ново избраниот предизбран оператор дека има претплатнички договор со претходно избран предизбран оператор, пред склучувањето на претплатничкиот договор со новоизбраниот предизбран оператор.

(4) Доколку претплатник има претплатнички договор за одредена услуга со предизбран оператор, а не со обврзаниот оператор за односната услуга, претплатникот може да избере и друг предизбран оператор за да ја добива истата услуга при што ново

избраниот предизбран оператор ќе го извести претходно избраниот предизбран оператор за настаната измена по што и постојниот договор со претплатникот престанува да важи.

(5) Со исклучок на избор на оператор врз основа на поединечен повик, било какви измени и дополнувања или раскинување на важечки претплатнички договор склучен помеѓу претплатникот и предизбраниот оператор, ќе влезат во сила со денот на започнување на техничката реализација на предизбраниот оператор.

(6) Обврзаниот оператор ќе ја прекине услугата на избор на предизбран оператор во случај предизбраниот оператор да побара прекинување на услугата, или доколку дојде до раскинување на претплатничкиот договор со претплатникот на обврзаниот оператор, или доколку се раскине договорот за интерконекција помеѓу обврзаниот оператор и предизбраниот оператор.

Член 7

Некористење на можност за избор на оператор и/или предизбор на оператор

Во случај кога претплатникот не ја користи можноста за избор на оператор и/или предизбор на оператор, претплатникот ги користи јавните телефонски услуги на обврзаниот оператор под услови утврдени во претплатничкиот договор.

Член 8

Информирање на претплатниците на обврзаниот оператор за користење на можноста за избор и на друг оператор

(1) Обврзаниот оператор треба да ги извести своите претплатници дека можат да направат избор на друг оператор и/или предизбор на оператор со давање на податоци за имињата на операторите со идентичен фонет, големина и облик на буквите, за сите оператори со кои обврзаниот оператор има склучено договор за интерконекција.

(2) Обврзаниот оператор треба во просториите на своите служби за односи со корисници и на својата веб-страница, транспарентно да ги истакне и објави следните информации за операторите кои можат да се избираат, дадени по азбучен ред:

- (а) име, адреса и телефон на службата за односи со корисници, број на факс и веб-страница на избраниот и/или предизбраниот оператор;
- (б) услугите кои ги обезбедуваат избраните и/или предизбраните оператори и информација дали изборот на оператор може да се изврши со предизбор на оператор или со избор на оператор врз основа на поединечен повик.

(3) Избраниот оператор бесплатно ќе ги обезбеди и достави податоците кои обврзаниот оператор треба да ги објави во согласност со став (2) од овој член.

(4) Во случај на избор на оператор врз основа на поединечен повик, избраниот оператор е должен да го информира претплатникот, на начин дефиниран во општите услови на стандардниот претплатнички договор, дека обврзаниот и избраниот оператор не склучиле договор за интерконекција за одредени повикувачки правци.

(5) Обврзаниот оператор го известува претплатникот кој оператор на јавна комуникациска мрежа е одговорен за обезбедување на услугите што ги добива претплатникот и за постапување по приговори на претплатниците.

Член 9

Соработка помеѓу обврзаниот и избраниот и/или предизбраниот оператор

(1) Обврзаниот оператор и избраниот и/или предизбраниот оператор ги утврдуваат условите на соработка во однос на обезбедување на услуга за избор на оператор и/или избор на предизбран оператор во договорот за интерконекција.

2) Обврзаниот оператор и избраниот и/или предизбраниот оператор должни се да овозможуваат идентификација на повикувачкиот и повиканиот број а во случај кога претплатникот бара да се оневозможи прикажувањето на повикувачкиот или повиканиот број, согласно прописите кои се однесуваат на заштита на личните податоци за јавни комуникациски услуги, истото да го спроведе.

(3) Во отсуство на посебен договор за поделба на обврските помеѓу обврзаниот и избраниот и/или предизбраниот оператор, а во случај на неквалитетно обезбедување на услугите на претплатникот од страна на избраниот и/или предизбраниот оператор или во случај на непостапување по приговори од корисниците, одговорноста ја сноси избраниот и/или предизбраниот оператор.

Член 10

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде објавен и на веб-страницата на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 13/47 Агенција за електронски комуникации
19 октомври 2005 година Претседател на Комисијата,
Скопје **Софче Јовановска, с.р.**

1456.

Врз основа на член 14 точка а) и член 50 од Законот за електронските комуникации ("Службен весник на Република Македонија", бр. 13/2005), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на ден 24.08. 2005 година донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА МИНИМАЛЕН ПАКЕТ НА ИЗНАЈМЕНИ ЛИНИИ

Член 1

Предмет

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии од страна на операторот со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар на изнајмени линии (во натамошниот текст: оператор).

Член 2 Дефиниција

Како минимален пакет на изнајмени линии се смета минималниот пакет на изнајмени линии утврден со член 3 точка 7 од Одлуката за утврдување на релевантни пазари на Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенција), а во согласност со член 18 и Анекс VII од Директивата за универзална услуга на Европската Комисија објавена во службено гласило на Европската Унија (OJ.L.108 од 24.04.2002 година).

Член 3 Начела за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии

Операторот при обезбедувањето на минималниот пакет на изнајмени линии треба да ги применува основните начела на недискриминација, транспарентност и ориентираност на цените за изнајмени линии според трошоците.

Член 4 Недискриминација

Операторот треба да обезбедува еднакви услови за субјекти кои обезбедуваат соодветни услуги и треба изнајмените линии за други субјекти да ги обезбедува под еднакви услови и со еднаков квалитет како за своите сопствени услуги или услугите на своите деловни единици или партнери.

Член 5 Транспарентност

(1) Операторот треба да ги достави следните информации за минималниот пакет на изнајмени линии на Агенцијата, како и да ги објави на својата веб-страница:

1) технички карактеристики, вклучувајќи физички и електрични карактеристики, како и детални технички спецификации и спецификации за можностите што се однесуваат на мрежната завршна точка;

2) цени, вклучувајќи надоместок за почетно приклучување, месечен надоместок и други надоместоци, вклучувајќи ги и можните попусти;

3) услови за обезбедување, во кои мора да се содржани најмалку следните елементи:

а. информации за постапката за поднесување на барање;

б. рок за изведба на приклучувањето, кој што се пресметува врз основа на просечното време за реализација на изнајмени линии од ист тип. Под просечно време за реализација се смета времето за кое 95% од сите изнајмени линии од ист тип биле обезбедени за барателите од денот на поднесување на барањето за изнајмена линија, а се пресметува врз основа на реалните рокови за изведба на изнајмени линии во скоро изминатиот временски интервал со разумно времетраење. Во пресметката не се вклучуваат случаите кога барателот побарал подолг рок за изведба;

в. времетраење на договорот, вклучувајќи го и минималното времетраење за кое се склучува договорот;

г. време за одстранување на пречки, кое што се пресметува врз основа на просечно време што му е потребно на операторот за да ја отстрани пречката и за повторно да ја воспостави изнајмената линија почнувајќи од времето кога е примено известувањето за пречка, при што се земаат предвид 80% од сите отстранети пречки на изнајмени линии од ист тип во сразмерно долг временски период. Кога за ист вид на изнајмена линија се нудат различни класи на квалитет на поправка, се објавуваат различните времиња за одстранување на пречки;

д. постапка на обештетување, доколку е предвидено обештетување.

(2) Кога операторот смета дека одредено барање да обезбеди изнајмена линија во минималниот пакет според објавените цени и услови за набавка е неприфатливо, мора да добие согласност од Агенцијата.

Член 6 Ориентираност на цените според трошоците

(1) Цените за изнајмените линии треба да бидат ориентирани според трошоците.

(2) Операторот треба да користи издвоен сметководствен систем за трошоците за изнајмени линии.

Член 7 Квалитет на изнајмени линии

(1) Операторот треба податоците за квалитет на изнајмените линии утврдени во Прилог 1, кој што е составен дел на овој Правилник, да ги достави до Агенцијата и да ги објави на својата веб-страница најдоцна до 31 март за претходната година.

(2) Операторот податоците од став (1) на овој член ги доставува до Агенцијата и на нејзино барање во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на барањето.

(3) Агенцијата ја проверува точноста и вистинитоста на доставените податоци и за таа цел може да бара операторот да и достави извештаи од направени мерења и друга документација.

(4) Агенцијата може да му наложи на операторот мерки за подобрување на одделен параметар.

(5) Агенцијата на својата веб-страница секоја година ги објавува податоците за квалитетот на изнајмените линии, од кои може да се добие јасна претстава за годишното движење на податоците за квалитетот на изнајмените линии.

Член 8

Информација за применет сметководствен систем

Операторот треба да воведо издвоен сметководствен систем за трошоците за изнајмени линии и до Агенцијата да достави опис на применетиот сметководствен систем во рок од 30 (триесет) дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 9

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија". По влегувањето во сила, овој Правилник ќе биде објавен и на веб-страницата на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 13/36
24 август 2005 година
Скопје

Агенција за електронски комуникации
Претседател на Комисијата,
Софче Јовановска, с.р.

ПРИЛОГ 1

ПОДАТОЦИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ИЗНАЈМЕНИ ЛИНИИ**А. Рок за изведба на почетно приклучување (период 1 јануари - 31 декември¹)**

Тип на изнајмена линија	Рок за изведба (во денови) Вкупно ²	Рок за изведба (во денови) Национални ³	Рок за изведба (во денови) Меѓународни ⁴
Ми			
Говорен опсег, нормален квалитет			
Говорен опсег, посебен квалитет			
64 kbit/s			
2048 kbit/s, неструктурирана			
2048 kbit/s, структурирана			
Изнајмени			
34 Mbit/s, неструктурирана			
34 Mbit/s, структурирана			
140 Mbit/s, неструктурирана			
140 Mbit/s, структурирана			
155 Mbit/s			

Б. Рок за отстранување на пречки (период 1 јануари - 31 декември¹)

Тип на изнајмена линија	Начин на одржување ⁵	Рок за изведба (во денови) Вкупно ⁶	Рок за изведба (во денови) Национални ⁷	Рок за изведба (во денови) Меѓународни ⁸
Минимален пакет на изнајмени линии				
Говорен опсег, нормален квалитет				
Говорен опсег, посебен квалитет				
64 kbit/s				
2048 kbit/s, неструктурирана				
2048 kbit/s, структурирана				
Изнајмени линии со големи брзини (вон минималниот пакет на изнајмени линии)¹⁰				
34 Mbit/s, неструктурирана				
34 Mbit/s, структурирана				
140 Mbit/s, неструктурирана				
140 Mbit/s, структурирана				
155 Mbit/s				

В. Нерасположивост со изнајмени линии (период 1 јануари - 31 декември¹)

Тип на изнајмена линија	Средно времетраење на нерасположивост (%) ⁹	Коментар
Минимален пакет на изнајмени линии		
Говорен опсег, нормален квалитет		
Говорен опсег, посебен квалитет		
64 kbit/s		
2048 kbit/s, неструктурирана		
2048 kbit/s, структурирана		
Изнајмени линии со големи брзини (вон минималниот пакет на изнајмени линии)¹⁰		
34 Mbit/s, неструктурирана		
34 Mbit/s, структурирана		
140 Mbit/s, неструктурирана		
140 Mbit/s, структурирана		
155 Mbit/s		

Појаснувања:

- Периодот се однесува на календарска година.
- Типичен рок за изведба на приклучување е времето во кое успешно се остварени 95% од изнајмените линии, мерен во календарски денови започнувајќи од денот на поднесување на барањето за приклучување.
- Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за националните изнајмени линии.
- Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за меѓународните изнајмени линии.
- Кога за ист вид на изнајмена линија се нудат различни класи на квалитет на поправка, се објавуваат различните типични времиња за одстранување на пречки. Кога се нуди само една класа на квалитет, таа колона се остава празна.
- Време за отстранување на пречка е време во кое успешно се отстранети 80% од пречките, мерено во часови од времето на пријавување на пречката до поправка на пречката.
- Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за националните изнајмени линии.
- Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за меѓународни изнајмени линии.
- Средното времетраење на нерасположивост на изнајмена линија се определува како:

$$\frac{\text{вкупно времетраење на нерасположивост (во часови) за сите изнајмени линии од ист тип}}{\text{разгледуван период (во часови) x број на изнајмени линии од ист тип}} \times 100\%$$

Времетраењето на нерасположивост започнува со пријавата на пречка и завршува со отстранување на пречката, како и доколку е потребно и известување до корисникот за отстранување на пречката.

10. Изнајмените линии со големи брзини не се дел од минималниот пакет на изнајмени линии. Податоците и се потребни на Агенцијата заради контрола на квалитетот.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002 и 51/2003), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2005 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-ноември 2005 година во однос на просечните цени на мало во 2004 година изнесува 2,0%.

Директор,
Апостол Симовски, с.р



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.